



**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК  
НА ОПШТИНА МОГИЛА БР.1/2018**

|  |                                   |                              |
|--|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Службен гласник на општина<br/>Могила<br/>Бр.1/2018</b> | <b>МОГИЛА<br/>01.02.2018 год.</b> | <b>Излегува по потреба</b>   |
|  | <b>ж.с-ка<br/>747014007063013</b> | <b>Д.Б<br/>4002004169937</b> |

Врз основа на член 50 став 3 од Законот за локална самоуправа на РМ (Службен весник на РМ бр.5/2002), а во врска со членот 23-а т.3 од Статутот на општина Могила (Службен гласник на општина Могила бр.5/2006 и 8/2013), Градоначалникот на општина Могила донесе:

**РЕШЕНИЕ**

**За објавување на Одлуки од Советот на општина Могила донесени на седница на Совет на општина Могила одржана на ден 26.01.2018 година**

1. Се објавува програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести на територијата на ЕЛС-МОГИЛА-2018 година бр.08-66/3 од 26.01.2018 година;
2. Се објавува програма за уредување на градежно земјиште на општина Могила за 2018 година бр.08-66/4 од 26.01.2018 година;
3. Се објавува Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр.08-1419/9 од 28.12.2015 година за внатрешната организација на општинската администрација во општина Могила бр.08-66/5 од 26.01.2018 година;
4. Се објавува Одлука за исплаќање на патни трошоци на членовите на Советот на општина Могила за присуство на седници на Советот и седници на комисиите во Советот на општина Могила бр.08-66/6 од 26.01.2018 година;
5. Се објавува Одлука за набавка на телефонски линии за членовите на Советот и општинската администрација во општина Могила бр.08-66/7 од 26.01.2018 година;
6. Се објавува Одлука за усвојување на Годишен план за јавни набавки во 2018 година на општина Могила бр.08-66/8 од 26.01.2018 година.;
7. Се објавува Решението за разрешување и именување на нови членови во Управен одбор во Јавното комунално претпријатие “Пела Хигиена” општина Могила бр.08-66/9 од 26.01.2018 година;
8. Се објавува Решението за разрешување и именување на нови членови во Надзорен одбор во Јавното комунално претпријатие “Пела Хигиена” општина Могила бр.08-66/10 од 26.01.2018 година ;

Бр.09-\_\_\_\_\_/1  
01.02.2018 година

Општина Могила  
Градоначалник  
Јасмина Гулевска с.р.



---

**Службен гласник на општина Могила бр.1/2018      стр.1**

Согласно законските одредби од Законот за заштита на населението од заразни болести (член 12, 14 и 22 „Службен весник на РМ., бр.66/04, 139/08 и 99/09), препораките на Комисијата за заразни болести при МЗ и член 26 од Законот за санитарна и здравствена инспекција („Службен весник на РМ., бр.71/06, 139/08, 88/10, 18/11 и 53/11), Советот на општина Могила на 7-та седница одржана на ден 26.01.2018 година, донесе:

**ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТИТЕ МЕРКИ ЗА  
ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА  
НА ЕЛС – МОГИЛА- 2018 г.**

**Единиците на локалната самоуправа се должни да преземаат активности за заштита на населението од заразни болести и да донесуваат годишна програма на мерки за заштита од заразни болести, а на предлог на надлежниот Центар за јавно здравје кој ја покрива нивната територија.**

Едни од општите мерки за превенција и контрола на заразните болести предвидени со законската регулатива се: **дезинсекција и дератизација** на населените места во Општина Могила.

### **1.Вовед**

Како резултат на светските економски трендови и климатските промени, постои можност за интензивно распространување на векторите, а со тоа и зголемување на бројот на заболени лица од инфективни заболувања кои се пренесуваат преку вектори. Вектори кои пренесуваат инфекции на луѓето се членконоги или цицачи вклучувајќи ги и глодарите.Членконогите вектори како што се комарците и крлежите се ладнокрвни и се особени чувствителни на климатските фактори. Меѓу болестите кои се пренесуваат преку вектори има и такви кои се регистрираат во Р.Македонија како што се Лајмската болест, Треска од западен Нил, Лајшманиоза,Маларија , Хеморагични трески и други кои во иднина преставуваат закана и има голема можност да започнат да се регистрираат во Р.Македонија. Поради тоа потребно е превентивно да се превземаат соодветни мерки со цел нивно спречување, а бидејќи се работи за трансмисивни заболувања (вектор преносливи болести) нашите напори пред се треба да се насочат кон уништување на векторите и едукација на населението за соодветна лична заштита, но и јакнење на здравствените капацитети за навремена дијагностика и соодветно лекување.

**Службен гласник на општина Могила бр.1/2018      стр.2**

Центарот за јавно здравје-Битола оваа програма за сузбивање на комарците на територијата на општина Могила ја изготви врз база на спроведените стручни извидувања на терен, во текот на кои следени се параметри неопходни за проценка на моменталната состојба во однос на овие штетници и условите кои го помагаат нивниот раст, развој и размножување.

Превентивната дезинсекција преставува планирана, систематска и долгорочна мерка која бара интерсекторска соработка на поголем број на институции, а има единствена цел намалување на популацијата на штетни инсекти до праг на биолошка толеранција, како и спречување на растот, развојот и размножување на инсектите кои



преставуваат вектори на голем број заразни болести, делуваат вознемирувачко но исто така предизвикуваат и алергиски реакции. Дезинсекцијата се спроведува со примена на механички, физички, биолошки, хемиски методи и средства кои се еколошки прифатливи и на начин кој неовозможува да се доведе во опасност здравјето на населението и животните како и на корисните инсекти.

## 2. Морфологија и здравствено значење на комарците

Најголемо значење од сите инсекти имаат комарците и тие претставуваат предмет на третман при спроведување на дезинсекционите постапки. Комарците се мали долгоноги нежно градени инсекти со должина од 1,6 до 12,5мм. Усниот орган е прилагоден за увод и цицање крв. Бодат и крв цицаат само женките, бидејќи со крвта се хранат и им е потребна и за развој на јајцата од кои потоа се развива адултна форма на комарец. Женските комарци крв цицаат од разни животни топлокрвни и ладнокрвни, како и од човекот. На комарците за развој им е неопходна вода па затоа се вели дека додека има водени површини ќе има и комарци. Комарците имаат потполна трансформација од јајце-ларва-кукла-адулт. Комарците се распространети по целиот свет и се опишани преку 3.000 видови. Во Р.Македонија постојат 51 видови на комарци од кои 12 се векторски видови. Во текот на истражувањето спроведено во 2010 год на 10 локалитети во Македонија регистрирани се 7 вида на комарци и тоа:

*Anopheles maculipennis*  
*Ochlerotatus hungaricus*  
*Ochlerotatus geniculatus*  
*Culex mimeticus*

Службен гласник на општина Могила бр.1/2018 стр.3

*Culex tritaeniorhynchus*  
*Culex martini*  
*Orthopodomyia pulchripalpis*

Од нив три се векторски видови, додека видот на комарец *Aedes albopictus* или така наречениот 'тигрест комарец' не е утврден во Р.Македонија. Најголема активност комарците имаат приквечер, а во зависност од нивниот вид бодат и во текот на вечерните часови. Преку ден одмараат скриени во ладовина на потемни места бидејќи се многу осетливи на сончевата светлина. Презимуваат во состојба на хибернација како оплодени женки или во водените површини како ларви и јајца. Во Р.Македонија најголемо значење имаат комарците од родовите **Anopheles**, **Aedes** и **Culex**. **Anopheles** е комарецот кој е вектор на маларијата. Постојат преку 100 видови, годишно развиваат 4-8 генерации и имаат можност да прелетува 2-3 километри. За анофелесот е карактеристично тоа што после убодот одмара по ѕидовите во внатрешноста на објектите. Комарците од родот **Aedes** се значајни затоа што го пренесуваат вирусот Западен Нил и уште се наречени комарци на поплавени ливади или шумски комарци. Прелетуваат преку 30 километри и обично развиваат 4-5 генерации. **Culex** комарците се доста агресивни и уште се наречени урбани комарци бидејќи јајцата женките ги полагаат претежно во градските подрачја. Имаат слаба способност за летање, не повеќе од 300 метри, па затоа делуваат локално околу нивните



легла. Нивниот период на метаморфоза е краток, околу 10 дена, па во текот на еден месец можат да се развијат три генерации на комарци.

### 3. Трансмисивни инфективни заболувања и епидемиолошки карактеристики.

**Вирус од западен Нил(WNF)-** е арбовирус од фамилијата Flaviviridae. Од вирусот можат да заболат луѓето, птици, комарци, коњи и други цицачи. Вирусот го пренесуваат комарци. Резервоар на вирусот се заболени птици, коњи и др. па преку цицање на крв од заразено животно и со увод на човекот вирусот се пренесува на новиот домаќин. Вирусот за прв пат е изолиран во 1937 год. во областа Уганда на сливот на реката Западен Нил и се до 1999 год се ширел во Африка, Блискиот Исток и Азија. Во 2000 година големи

#### Службен гласник на општина Могила бр.1/2018 стр.4

епидемии се јавиле во Романија, Италија, Русија и други европски држави. Во денешно време западно нилската треска е регистрирана скоро во сите Балкански држави а неколку случаи официјално се докажани и во Р.Македонија. Клиничката слика кај Западно нилската треска варира од асимптоматска форма до невролошки тешки заболувања. Болеста може да се развие во три форми и тоа:

- Асимптоматска форма – кај околу 80% од инфицираните
- Лесна клиничка слика како грип- кај околу 20% од инфицираните
- Неуроинвазивна форма- кај околу 1% од инфицираните

После 2 до 14 дена од инфицирањето се развиваат симптоми слични на грип како што е главоболка, малаксалост, повраќање, оток на лимфни жлезди, а само кај еден од 150 инфицирани може да се развие тешка форма со енцефалитис, менингитис, парализа.

**Лајмска болест(Lyme Borreliosis)-** е бактериско заразно заболување од типот на природно-огнишни заболувања. Болеста е предизвикана од *Borelia burgdorferi*, микроорганизам од класта Spirocheti. Агенсот опстојува во некои ситни глодари, птици и многу често во срњи и елени. Во природата помеѓу животните бактеријата се пренесува преку крлежи, а заразените крлежи преку увод го пренесуваат инфективниот агенс на човекот. Болеста има три стадиуми: ран локализиран стадиум кој е карактеристичен со ефлоресценција на местото на уводот наречено “око на бик“, исип наречен erythema migrans, симптоми слични на грип како што се температура, треска, зголемување на лимфните жлезди, ран десиминиран стадиум (кога борелијата се десиминира во организмот) и доцен перзистентен стадиум, со симптоми од кардиоваскуларен и централен нервен систем. Во период од 2001-2011 пријавени се вкупно 27 заболени од Лајмска болест Р.Македонија.

**Лајшманиоза (Leishmaniosiscutanea/visceralis)** Предизвикувач на лишманијазата е протозоа од фамилијата Tripanosomidae. Ги има неколку видови и тоа: *Leishmania tropica*, *Leishmani infantum*, кои ги има во Р.Македонија и *Leishmania major*, *Leishmania aeitiopca* и други. Резервоар и извор на заразата можат да бидат луѓето и некои видови на животни како што се диви глодари, месојади, домашни кучиња и непознати домаќини. Пренесувањето на заболувањето настанува преку увод од флеботомус, кога тој цица крв од човекот. Според локализацијата се разликуваат два типа на заболување и тоа висцерална лајшмаијаза, инаку уште позната како Кала азар и кожна лишманијаза позната како ориентален пришт. Висцералната лишманијаза е системска болест која се



карактеризира со ирегуларни температури, хипохромна анемија, голема спленомегалија и кахексија. Кожната лишманија започнува како папули која во почетокот

#### **Службен гласник на општина Могила бр.1/2018      стр.5**

е безболна а потоа се отвараат и се претвараат во болни чиреви. Лајшманиозата како заболување е регистрирана во повеќе од 90 држави во светот, а се регистрира и во Македонија. За период од 2001-2011 година во Македонија се регистрирани 76 заболени.

**Конго-кримска хеморагична треска**- е акутно вирусно заболување. Се работи за природноогнишно заболување кое се пренесува преку крлежи. Резервоар на заразата се дивите животни и птиците. Основен пат на пренос е трансмисивниот, а се остаува преку каснување од крлеж (околу 90% од регистрираните случаи). Може и преку контактен пат преку крвта на болните кога вирусот во новиот организам навлегува преку повреди и микроповреди на кожата и слузокожата. Контактниот пат може да се оствари и преку свежо контаминирани предмети. Болеста се карактеризира со висока температура, главоболка, болки во крстот и екстремитетите, општа интоксикација, хеморагичен егзантем, хеморагии во внатрешните органи и леталитет е висок до 70%. Најчесто ова заболување се јавува во ендемски жаришта на голем број земји во Азија, Африка, Европа и Јужна Америка. Во Македонија во 2010 година е пријавен еден случај на Конго-кримско хеморагична треска.

**Маларија**- е акутно заразно заболување предизвикано од паразит наречен Plasmodium. Маларијата е антропозооза и од неа боледува само човекот. Единствен резервоар и извор на заразата е човекот, кој може да биде извор на зараза во текот на болеста и како гаметоносител, односно само тогаш кога во крвотококот му циркулираат гаметоцити. Маларијата е вектор преносливо заболување и се пренесува преку комарци од родот Anopheles кои ги има во Р.Македонија. Болеста ја пренесуваат само женските комарци го пренес при увод и хранење со крв од човекот. Инкубацијата трае од 10 до 23 дена.

Клиничката слика се карактеризира со јака главоболка проследена со треска и нагло покачување на температурата до 41°, следена од болки во грбот и под десниот ребрен лак. Нападот трае околу 10 часа и го следи профузно потење и општа слабост. Можно е да се јави и жолтица, тромботични манифестации на ситни капилари не само на кожата туку и во сите витални органи. Пароксизмите траат и до две недели. Дијагнозата се поставува со правење размаска и земање на крв за густа капка. Маларијата е ендемска болест на јужната хемисфера, но инцидентни импортирани случаи на ова заболување се регистрираат во Европа и во Р.Македонија. Од 2001 година до денес во Македонија се регистрирани 9 импортирани случаи од кој еден е со смртен исход.

**Q-треска**- е зоо-антропоноза предизвикана од еден вид рикеции. Се пренесува преку неколку патишта на пренос и тоа: аероген пат со вдишување на контаминирана прашина, алиментарен пат преку консумирање на неварено или непастеризирано млеко, контактен пат при работа со болен добиток и трансмисивно преку крлежи инфицирани од

#### **Службен гласник на општина Могила бр.1/2018      стр.6**

диви и домашни животни. Клиничката слика се карактеризира со треска, главоболка, малаксаност и потење, проследено со сува кашлица, крвава експекторација и болки во градниот кош. Болеста се регистрира во целиот свет. Во Македонија од 2001-2011 регистрирани 76 заболени.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНА МОГИЛА  
АДРЕСА 7216 МОГИЛА  
Тел. 0038947296466  
Факс 0038947296360  
e-mail: mogilaop@t-home.mk



---

**Денга (денга хеморагична грозница)** - е акутно инфективно тропско заболување, предизвикано од вирус. За природен резервоар на денгата се сметаат некои видови на мајмуни. Болеста помеѓу мајмуните се пренесува преку комарци. Извор на заразата покрај мајмуните и комарците во урбаните средини е и инфицираниот човек. По инфицирањето комарецот останува инфективен за целиот свој неколкумесечен живот. Човекот е извор на заразата кусо време пред почетокот на болеста и 3-4 дена од фебрилната фаза. Вектори на ова заболување се комарците од родот *Aedes aegypti*, *Aedes bromelise*, *Aedes africanus*. Денгата се јавува во две форми и тоа како Денга треска и Денга хеморагична треска која се карактеризира со тромбоцитопенија, крварења и шок. Симптомите на денгата се висока температура, слабост, потење, гадење, повраќање, брадикардија и петихијален исип. Секоја година во светот 50 милиони луѓе се инфицираат со денга треска а кај 30.000 болеста завршува летално. Денга болеста е ендемична во Африка, Америка, Југоисточна Азија, Западен Пацифик и во Источниот Медитеран. Досега во Р.Македонија нема пријавен случај.

**Чикунгунија (Chikungunya)** -заболување кое се шири преку каснување пред се од страна на „тигрестиот комарец„-*Aedes albopictus* кој веќе е ендемичен во Р.Албанија, Хрватска и Грција но согласно истражувањето за негово присуство во Р.Македонија кое е спроведено во 2010 не е утврдено присуство на истиот. Извор на заразата е човекот и некои видови на мајмуни. Преставува вирусно заболување кое се карактеризира со висока температура до 40°, општа омалаксаност, главоболка, петихијални крварења по кожата, болки во зглобови кои продолжуваат и до неколку месеци. Во Р.Македонија нема регистрирани случаи.



#### **4. ПОТРЕБА ОД СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОФИЛАКТИЧКА ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА**

##### **4.1.    Активности на единицата на локалната самоуправа**

Единицата на локалната самоуправа – општина Могила, во соработка со Центарот за јавно здравје од Битола, ќе ги спроведе следните активности:

- Подигање на свеста на населението преку медиумите,
- Теренска проценка на околината во тек на цела година,
- Мапирање на сите стоечки води, бари, мочуришта, на територијата која ја покрива,
- Ларвицидна дезинсекција во март и април – оваа дезинсекција се одвива на бари, канали, поплавени ливади, застојни води, шахти, септички јами, влажни подруми итн. Оваа метода дава одлични резултати за уништување на ларвите од комарци.
- Адултицидна теристичка (од земја) дезинсекција во неколку фази (јуни, јули, август) – се изведува во доцни вечерни и рани утрински часови (кога се најактивни комарците), кога нема ветер и дожд, на температура идеална од 20 С степени. Се врши на зелени површини, по речни текови, населени места итн.

Бидејќи климатските промени би можеле да влиаат и на дистрибуцијата и активностите на глодарите кои се резервоар и вектори на голем број на болести присутни во регионот како што се: Херморагичната треска, чиј вирус-причинител е ендемски присутен на Балканот (епидемии во 2002 година во Србија, Црна Гора и Косово), согласно горе наведените законски одредби, задолжителна е систематска дератизација во населените места која треба да се спроведува заради:

- отстранување на ризикот од појава и ширење на заразни болести кои ги пренесуваат глодарите,
- отстранување на економските штети кои настануваат како



---

**Службен гласник на општина Могила бр.1/2018      стр.8**

последица на уништувањето и загадувањето на храната од страна на глодарите,  
- спречување на контаминација на објектите.

Во единицата на локална самоуправа – Општина Могила, покрај превентивна дезинсекција во населените места, во населеното место Могила каде постојат шахти од канализационата мрежа, се спроведува превентивна дератизација а по потреба и вонредна дератизација.

**4.2.    *Задачи и обврски на единицата на локалната самоуправа***

Задачи и обврски на единицата на локалната самоуправа – општина Могила се:

- Да донесе одлука за спроведување на мерки на превентивна дезинсекција, како и посебни мерки за заштита на населението од заразни болести како и да обезбеди финансиски средства од буџетот за спроведување на оваа мерка,
- Да побара од Центарот за јавно здравје Битола стручно мислење за изработка на Програмата и Акционен план,
- Да достави до Центарот за јавно здравје Битола информација за севкупната површина на општината со посебен осврт на зелени површини, речни текови, канали, застојни води на територијата на општината,
- Согласно со горенаведената динамика да избере квалификуван, овластен изведувач за спроведување на теристичка дезинфекција а по претходно спроведена постапка за јавна набавка,
- Да осигура спроведување на стручен надзор над спроведување на мерката на дезинсекција,
- На локалното општинско земјиште како превентивна мерка редовно да се отстрануваат диви депонии, да се исчистат запуштени канали, да се изврши асанација на теренот, за поуспешно спроведување на дезинсекцијата.





Службен гласник на општина Могила бр.1/2018 стр.9

4.3. Преглед на критични места (зелени површини и застојни води) во Општина Могила на кои ќе се спроведува превентивна дезинсекција

| Ред. бр. | КРИТИЧНИ МЕСТА  |
|----------|---|
| 1.       | с.Могила, по течението на река Шемница, во просторот помеѓу с.Могила и селата Радобор и Долна Чарлија и по течението на Река Црна |
| 2.       | с.Долна Чарлија, каналот кај црквата (застојни води)  |
| 3.       | с.Радобор – застојна вода (мочуриште) во центарот на селото   |
| 4.       | с.Будаково – застојна вода (мочуриште) во центарот на селото  |
| 5.       | с.Трап - застојна вода (мочуриште) во центарот на селото  |
| 6.       | с.Дедебалци - застојна вода (мочуриште) кон училиштето  |
| 7.       | с.Добрушево – застојни води во центарот и околу селото  |
| 8.       | с.Ношпал – на излезот од селото, позади трансформаторот   |
| 9.       | с.Мусинци - застојна вода (мочуриште) во центарот на селото   |

5.Сузбивање на комарци и нивните развојни облици

Планираното сузбивање на комарците преставува долгогодишно систематско и организирано спроведување на низа мерки и активности со цел редуцирање на густината на популацијата, а со тоа и одржување на стабилна епидемиолошка состојба во однос на појавата на вектор преносливите заболувања.Спроведувањето на дезинсекцијата е комплексен процес кој не подразбира само користење на хемиски супстанции за уништување на комарците. Сузбивањето на комарците се спроведува на четири нивоа при што постојано треба да се води грижа за зачувувањето на биолошката различност на одредено подрачје.

**Санациони мерки-** имаат за цел и се темелат на намалување или отстранување на условите за раст и размножување на комарците. Тоа подразбира затрупување на мочуришта и блата, обезбедување проточност на водата, правилна диспозиција на



---

**Службен гласник на општина Могила бр.1/2018      стр.10**

цврстиот отпад, редовно косење на зелените површини, чистење на олуците како не би се задржувала водата и други хигиено- технички мерки.

**Здравствена едукација на населението**- од страна на Центарот за јавно здравје редовно ќе се информира населението за вектор преносливите заразни заболувања (преку учество на локална телевизија, радио, весници) изработка на информативно-едукативни летоци, брошури и флаери. Непосредната комуникација на терен со местното население е важна со цел подигање на степенот на индивидуалната можност на населението за самозаштита и отстранување на леглата на комарци.

**Биолошки мерки за сузбивање на комарците**- ефикасни резултати се постигнуваат (онаму каде што е можно) со користење на предатори на ларвите на комарецот како што е малата риба *Gambusia holbrooki* најчесто во езера при што се зачувува животната средина и биолошката разновидност. Примената на биоцидни производи како што е *Bacilusthurgiensis var israelensis* во форма на течност, прашак или гранули.

**Хемиски мерки за сузбивање**

**А)** Примена на регулатори на растот кои ги има во форма на гранули се користат за чисти води и не се штетни за останатите видови на животни.

**Б)** Ларвицидни инсектициди кои имаат за цел да го нарушат развојниот стадиум на комарецот т.е делуваат на ларвената форма, при што спречуваат развивање на зрели адултни комарци. Постојат ларвицидни инсектициди во форма на течност, гранули, прав а во однос на апликацијата можат да се распрскуваат или рачно расфрлаат во водените површини. Ларвицидните инсектициди имаат исклучително висок ефект, многу е полесна апликацијата и не го нарушуваат биодиверзитетот. За да може да се користи одреден ларвициден инсектицид потребно е за истиот да има дозвола од министерството за здравство.

**Ц)** Адултицидна дезинсекција- може да се спроведува како резидуално прскање во затворени објекти или како ладно/топло замаглување од земја при третман на поголеми површини. Претставува сложена акција која има за цел уништување на адултните форми на комарецот и дезинсекција која бара голема внимателност во однос на дозирањето на средството како и личната заштита на изведувачите и месното население. Има далеку



---

Службен гласник на општина Могила бр.1/2018 стр.11

помал ефект од ларвицидната дезинсекција. Инсектицидот задолжително треба да има дозвола од Министерството за здравство за употреба.

**6. Динамика и начин на спроведување на активностите**

За да се постигни значаен ефект при спроведување на дезинсекцијата неопходно е постојано и континуирано следење на состојбата на теренот, при што треба да се земат во предвид сите биолошки, хидрометеоролошки и еколошки карактеристики на површините каде што ќе се спроведуваат третирањата. Потребно е на територијата на Општина Могила да се спроведат два вида на третирање и тоа:

**Ларвицидната дезинсекција** ќе се изведува од месец Април па се до месец Септември според претходно утврдена динамика во зависност од степенот на инфестираност на комарци. Проценката и увидите ќе ја врши стручната служба при Центарот за јавно здравје.

**Средство за ларвицидна дезинсекција** - ќе се користи ларвицид во форма на гранули на база на **s-methoprene**.

**Техника на изведување**- рачно расфрлање на места со стоечки води

**Површини за третирање**- ќе се третираат површини и места каде има застојни води и површини кои ќе бидат договорени согласно финансиската конструкција и тековниот оперативен план договорен помеѓу локалната самоуправа и изведувачот на дезинсекцијата.

**Адултицидна дезинсекција**- ќе се изведува во неколку наврати во месеците Мај, Јуни, Јули и Август.

**Динамика на третирање**- спрема тековен оперативен план.

**Средство за адултицидна дезинсекција**- ќе се користи инсектицид Aqua Q-othrinesc 25 со активна супстанца deltamethrin 20gr/lit .

**Техника на изведување**- третирањата се спроведуваат со апарат за УЛВ ладно замаглување.



---

**Службен гласник на општина Могила бр.1/2018    стр.12**

**Површини за третирање**- површина договорена со тендерска постапка.  
Центарот за јавно здравје како изведувач на постапките дава писмено соопштение до:  
-државен санитаерн и здравствен инспекторат за времето,начинот и средството за изведување на превентивна дезинсекција  
-средствата за информирање неколку дена пред започнување на постапката со цел информирање на населението за времето и местото на третман.  
-здружението на пчелари со цел превземање на неопходни мерки за заштита на пчелите.  
-доставува извештај до надзорниот орган за спроведените активности  
-издава санитарна потврда за ДДД услуга  
-континуирано ја следи состојбата со инфестацијата на комарци на територијата на општина Могила.

**Бр.08-66/3  
26.01. 2018 год.  
Могила**

**Совет на општина Могила  
Претседател,**

**Александар Јанкуловски с.р**

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНА МОГИЛА  
АДРЕСА 7216 МОГИЛА  
Тел. 0038947296466  
Факс 0038947296360  
e-mail: mogilaop@t-home.mk



---

**Службен гласник на општина Могила бр.1/2018      стр.13**

Врз основа на член 43 од Законот за градежното земјиште („Службен весник на РМ., бр.53/2001), Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост („Службен весник на РМ., бр.80/2001), и чл. 21 став 1 т. 8 од Статуот на Општина Могила („Службен гласник на Општина Могила,, бр.5/2002), Советот на Општината Могила, на 7-та седница одржана на 26.01. 2018 год., донесе

**П Р О Г Р А М А**

за

**УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА  
ОПШТИНА МОГИЛА  
за 2018 година**

Оваа Програма претставува континуитет на преземените активности за уредување на градежното земјиште од претходните години, а во согласност со донесените урбанистички планови за Општина Могила.

**ОПШТИ ОДРЕДБИ**



Член 1

Со оваа Програма се уредуваат работите што го сочинуваат обемот на уредување и степенот на опремување на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации, се определува надоместокот и начинот на здружување и насочување на средствата за уредување на земјиштето.

**СОДРЖИНА НА ПРОГРАМАТА:**

Член 2

- 1).ПОДРАЧЈАТА НА КОИ ЌЕ СЕ ВРШИ УРЕДУВАЊЕТО НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ,
- 2).ОБЕМОТ НА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ,
- 3).СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО СО ОБЈЕКТИ НА  
ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА,
- 4).ИЗВОРИ НА ФИНАСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА,
- 5).ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ И НАЧИН НА НАПЛАТА НА  
НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ,
- 6).ДИНАМИКА И МЕРКИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА,
- 7).УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА  
ОПШТИНА МОГИЛА,
- 8). НАЧИН НА ЗДРУЖУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВОТА,
- 9). ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ



Службен гласник на општина Могила бр.1/2018 стр.15

## **1. ПОДРАЧЈА НА КОИ ЌЕ СЕ ВРШИ УРЕДУВАЊЕТО НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ**

### **Член 3**

Просторот што ќе се уредува во 2018 година, ќе биде изграденото и неизграденото градежно земјиште на подрачјето на Општина Могила, утврдено со урбанистички планови изработени за населените места.

## **2. ОБЕМ НА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ**

### **Член 4**

Уредувањето на градежното земјиште во градежниот реон опфаќа:

1. Подготвување и расчистување на градежното земјиште, и
2. Опремување на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации.

### **Член 5**

Подготвување и расчистување на градежното земјиште опфаќа:

- Изготвување на урбанистички планови со инфраструктура,
- Оформување и обезбедување на геодетска документација, подлога и елаборати,
- Изработка на елаборати за експропријација,
- Регулација на имотно правните односи со сопствениците на имотот,
- изградба и одржување на улично осветление
- Основни геомеханички испитувања на теренот,
- Асанациони работи (израмнување на земјиштето, насипување, одводнување, осигурување од лизгање, расчистување на земјиштето од депонии и земја и растенија и други асанациони зафати),
- Програмирање на уредувањето

### **Член 6**

Под поимот израмнување на земјиштето како дел од асанациските работи се сметаат: израмнување на теренот во рамките на општата нивелета и нагибот на

Службен гласник на општина Могила бр.1/2018 стр.16

теренот со израмнување на сите неравнини кои излегуваат надвор од тие рамки, односно до кота на природната конфигурација на теренот, а не доведување на земјиштето во хоризонтална положба.

### **Член 7**



---

Под поимот одводнување на земјиштето како дел од асанационите работи се сметаат, зафаќање и одводнување на површинските води од населбите но не и од самата локација.

### **3. СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО СО ОБЈЕКТИ НА ОСНОВНАТА И СЕКУНДАРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА**

#### **Член 8**

Опремувањето на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации опфаќа две групи:

- опремување на земјиштето со основни инфраструктурни објекти и инсталации содржани во основниот урбанистички план од заедничко користење, и
- опремување на земјиштето со секундарни инфраструктурни објекти и инсталации опфатени со деталните урбанистички планови и од индивидуално користење на објектот.

#### **Член 9**

Опремувањето на земјиштето со основни инфраструктурни објекти и инсталации опфаќа:

- основни сообраќајници (магистрални и примарни),
- магистрални и примарни водоводи за довод на вода во населбите и др. водоснабдителни објекти,
- колектори за одвод на фекални и атмосферска вода,
- пречистителни станици





---

**Службен гласник на општина Могила бр.1/2018    стр.17**

Средствата за проектирање и изградба на објектите од овој член се обезбедуваат од надоместокот за употребата на градежното земјиште, стопанските субјекти, самопридонеси, Републички средства и други извори на средства.

**Член 10**

Степенот на уреденост на градежното земјиште со секундарни инфраструктурни објекти се определува на основа обемот на опременост на земјиштето со објекти и инсталации кои се потребни за задоволување на заедничката и индивидуалната потрошувачка, до границите на градежната парцела.

Степенот на уреденост на градежното земјиште од став 1 на овој член може да биде основен, повисок или понизок од основниот.

**Член 11**

Основен степен на уредност претставува опременост на земјиштето со непречен пристап до градежната парцела од јавен пат, водоводна мрежа и фекална канализација.

Дополнителна опременост на земјиштето од став 1 на овој член со еден од останатите објекти на комуналната инфраструктура од член 10 на оваа Програма, претставува повисок степен на опременост на земјиштето, а доколку земјиштето е опремено со помалку објекти од основниот степен, се утврдува како понизок степен на уреденост.

**Член 12**

Степенот на уреденоста на градежното земјиште до границите на градежната парцела се врши според изграденоста на следните објекти на комуналната инфраструктура:

- изградба на непречен пристап до градежна парцела од јавен пат,
- изградба на водоводна мрежа,
- изградба на фекална канализација ,
- изградба на улици, тротоари, паркинзи, пешачки патеки и други површини согласно урбанистички планови,
- изградба на атмосферски канализации,
- изградба на улично осветление,
- изградба на пречистителни станици за отпадни води.



---

Службен гласник на општина Могила бр.1/2018      стр.18

Секој вид објекти од став 1 на овој член претставува еден степен на уреденост на градежното земјиште.

Член 13

Трошоците за уредувањето на градежното земјиште се утврдуваат согласно реалните трошоци направени за соодветните степени на уреденост на градежното земјиште со објекти од член 10 на оваа Програма.

Член 14

Партерното уредување на локацијата според изготвениот проект (пристапите на објектот од улицата до влезовите на објектот, осветлувањето поврзано со објектот како и приклучоците на објектот од приклучните места на секундарната мрежа преку хидротехничките услови, енергетска согласност) затоа што истите се составен дел на инсталациите на објектот и остануваат сопственост на инвеститорот паѓаат на негов товар.

Претходно изградените инсталации доколку остануваат под објектот, нивната заштита паѓа на товар на инвеститорот, односно корисникот на локацијата.

#### **4. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА**

Член 15

Уредувањето на градежното земјиште се финансира од средствата остварени од надоместоците за уредување и други средства.

Надоместокот за уредување на градежното земјиште претставува износ кој што корисникот на земјиштето го плаќа пред да добие одобрение за градење.

Од средствата остварени од надоместокот за уредување на градежното земјиште се финансираат подготвителни работи, расчистување и опремување на градежното земјиште, а во согласност со Програмата.

Програмата за уредување на градежното земјиште во 2018 година ќе се финансира од следните извори:



Службен гласник на општина Могила бр.1/2018      стр.19

- приходи од учество на инвеститорите во надоместокот за уредување
  - а) Од деловни и јавни и производни објекти----- 200.000 денари
  - б) Од претходни работи во уредувањето----- 30.000 денари
  - в) Од изградба на станбени објекти -----200.000 денари
  - г) Од реконструкции и адаптации на објекти ---- 10.000 денари
  - д) Од надомест за улично осветление -----1.000.000 денари
  - е) Од комунална такса за користење на простор пред деловен објект-----10.000 денари
  - ж) Од комунална такса за користење за истакнување на реклами -----10.000 денари
  - з) Од комунална такса за користење на музика во јавни локали -----5.000 денари
  - с) Од комунална такса за поставување на витрини надвор од деловен простор -----5.000 денари
  - е) Од комунална такса за користење на плоштади и друг простор -----20.000 денари
- Службен гласник на општина Могила бр.1/2018      стр.17
- Финансиски средства од републички органи -----1.500.000 денари
- Финансиски средства од донација од фондации ---3.000.000 денари

**Рекапитуларен преглед на приходите**

Приход од учество на инвеститорите



---

**Службен гласник на општина Могила бр.1/2018      стр.20**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| надоместокот за уредување -----                     | 1.490.000 денари        |
| - Финансиски средства од републички органи -----    | 1.500.000 денари        |
| - Финансиски средства од донација од фондации ----- | 3.000.000 денари        |
| <b>Вкупно: Приходи -----</b>                        | <b>5.990.000 денари</b> |

**5.    ВИСИНА И НАЧИН НА НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА  
      УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ**

**Член 16**

Надоместокот за уредување на градежното земјиште се пресметува според посебна пресметка за секој објект што ќе се гради, а врз основа на вистинските трошоци за уредување на градежното земјиште, односно според единица површина на објектот.

Упросечениот надоместок за уредување на градежното земјиште од 1м<sup>2</sup> изградена корисна површина на објектот, во населените места се утврдува во зависност од:

- Висината на градежната цена по 1м<sup>2</sup> станбен односно деловен простор
- Намената на објектот (станбен деловен)

Појдовна големина за пресметување на надоместокот за уредување на градежното земјиште се утврдува со Програмата за уредување на градежното земјиште.

Пресметувањето на надоместокот за уредување на градежното земјиште, ќе се врши по 1м<sup>2</sup> нето корисна површина според важечките технички нормативи, согласно



---

Службен гласник на општина Могила бр.1/2018      стр.21

оваа Програма и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост.

Член 17

Дефинирање на поделните нивоа од објектите без оглед за која намена ќе се користат е следна:

**Визба:** Претставува оној етаж чиј готов под е повеќе од 1,0м вкопан во земјата во однос на околниот терен . Ако теренот е во пад, визба е оној етаж во кој најмалку 2/3 односно 67% од етажот има патос што е вкопан во тлото повеќе од 1,0м.

**Сутерен** - Претставува оној етаж чиј готов под е вкопан најмногу 1,0м во земјата во однос на околниот терен или уличниот тротоар. Ако теренот е во пад, сутерен е оној етаж во кој најмалку 2/5 односно 20% од етажот има под што е вкопан но најмногу до 1,0м.

**Приземје** - Претставува првиот кат во зградата над подрумот или сутеренот или над нивото на теренот - ако објектот нема подрум или сутерен.

**Спрат** - Претставува етажот чиј готов под се наоѓа:

- а) во рамнина на околниот терен или уличниот тротоар,
- б) на полнетица на околниот терен или уличниот тротоар до вообичаена висина од околу 1,0м.
- в) непосредно над визбата без оглед дали визбата е целосно или делумно вкопана во теренот
- г) непосредно над сутеренот.

Мерењето на висините од уличниот тротоар се зема во сите оние случаи кога градежната и регулационата линија се изедначени.

**Кат** - е секој етаж што се наоѓа над приземјето, а не е кров или рамна проодна односно непроодна тераса.

**Поткровје (таван)** е простор помеѓу највисоката хоризонтална меѓукатна конструкција и покривот на зградата. Во овој простор е кровната конструкција што го формира таванскиот простор и преку која е поставен покривот на зградата.

Службен гласник на општина Могила бр.1/2018      стр.22

Освен оваа основна намена поткровјето може да се адаптира или кај новопроектираните објекти да се предвиди за станбена или друга секојдневна намена. Во новопроектираните објекти ако се предвидуваат поткровја за секојдневно постојано користење, ќе се сметаат за кат.

**Мезанин (меѓукат)** - е оној етаж на приземјето или меѓу било кои два ката кој има смалена катна височина и служи за собирање на технички инсталации, вметнување на погонски елементи за технички инсталации и други потреби во функција на намената на објектот.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНА МОГИЛА  
АДРЕСА 7216 МОГИЛА  
Тел. 0038947296466  
Факс 0038947296360  
e-mail: mogilaop@t-home.mk



---

За доградба и надградба на постојните објекти надместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 100% од утврдениот износ по 1м<sup>2</sup> корисна поврнина.

За изградба, реконструкција и доградба на помошни и временни објекти (гаражи, летни кујни, санитарни чворови, шупи, бараки, настрешници и др.) урбана опрема надвор од станбените објекти, инвеститорите ќе плаќаат на име надмест за уредување 30% од надместокот утврден со Програмата.

#### Член 19

Не се плаќа надмест за уредување на градежното земјиште за објекти кои претрпеле штети од елементарни непогоди (пожари, поплави, снегови, земјотреси), до висина на нето површината на оштетениот објект, објекти на Месната самоуправа, објекти на локалната самоуправа, објекти кои ќе се градат со средства од надместокот за уредување на градежно земјиште како и објекти кои се ослободени од плаќање до посебна Одлука на Советот на Оптина Могила.

#### Член 20

Јавните претпријатија кои вршат комунални дејности, на подрачјето на Општина Могила, плаќаат за уредување на градежното земјиште, во висина од 30% од вредноста на објектите од комуналната инфраструктура што се градат, а се од нивна надлежност, со тоа што комуналните објекти се пренесуваат како основни средства на тие јавни претпријатија.



---

**Службен гласник на општина Могила бр.1/2018      стр.23**

Плаќањето од 30% се користи за уредување на градежното земјиште, а се уплаќа на сметката на Буџетот на Општина Могила.

Не се плаќа надомест за уредување на градежното земјиште за објекти кои претрпеле штети од елементарни непогоди (пожари, поплави, снегови, земјотреси), до висина на нето површината на оштетениот објект, објекти на Месната самоуправа, објекти на локалната самоуправа, објекти кои се градат со средства од надоместокот за уредување на градежното земјиште како и објекти кои се ослободени од плаќање со посебна одлука на Советот на Општина Могила.

**Член 21**

По иницијатива на жителите на населените места, а во услови кога истите сед заинтересирани со местен самопридонес да учествуваат во уредувањето на градежното земјиште, општината ќе учествува до 50% од вредноста на комуналните објекти и инсталации, во зависност од можноста на општината.

**Член 22**

Меѓусебните права и обврски за уредување на градежното земјиште врз основа на решението за доделување на земјиштето и извод од Урбанистичка документација, издадени од надлежните органи се уредуваат со Договор, склучен помеѓу инвеститорот и градоначалникот на општината.

Договорот за уредување на градежното земјиште го потпишува градоначалникот на општината.

Ако инвеститорот не сака да склучи договор, а користи макар и делумно уредено земјиште, плаќањето на надоместокот за уредување на градежното земјиште се врши по сила на закон и оваа Програма, по судски пат.

**Член 23**

Доколку при изградбата инвеститорите отстапуваат од техничката документација, а се здобиле со нова станбена или деловна површина, должни се да

**Службен гласник на општина Могила бр.1/2018      стр.24**

платат соодветна разлика. Истата се уредува со Анекс Договор за уредување на градежното земјиште за новоизградената површина, според утврдениот надоместок во моментот на плаќањето, а по претходно добиена уредна техничка документација од страна на надлежниот орган.

**Член 24**

За објектите чиј габарит е содржан во урбанистичкиот план, а е изграден без уредна техничка документација, ќе се плаќа надоместок за уредување на градежното земјиште утврден со Програмата, а по претходно добиена уредна

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНА МОГИЛА  
АДРЕСА 7216 МОГИЛА  
Тел. 0038947296466  
Факс 0038947296360  
e-mail: mogilaop@t-home.mk



---

техничка документација од надлежниот орган, согласно фактичката состојба на објектот.

#### Член 25

Доколку вкупниот пресметан просечен надоместок за конкретната локација не ги покрива трошоците за уредување на истата, надоместокот ќе се плаќа по стварно направените трошоци за уредување на локацијата и на соодветниот дел од пошироката локација, што ќе се регулира со Анекс кон Договорот за уредување на градежното земјиште.

#### Член 26

Без добиена потврда од надлежниот субјект дека се целосно измирени обврските за надоместок за уредување на градежното земјиште, инвеститорот не може да добие дозвола за употреба на објектот и приклучоци на комуналната инфраструктура.

### **5.1. Пресметка на висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште**





Службен гласник на општина Могила бр.1/2018 стр.25

Член 27

Надоместокот ќе се пресметува врз основа на новата корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверената проектна документација, помножена со следните коефициенти.

**1. Станбени објекти**

| Ред.бр | вид на објектот   | коефициент |
|--------|---|------------|
| 1      | станбени простории  | 1,0        |
| 2      | станбени простории со висина до 2,5 м                                       | 0,2        |
| 3      | Лоѓија, затворена од три страни   | 0,4        |
| 4      | Подлоѓија, затворена од две страни  | 0,3        |
| 5      | Балкони, тераси   | 0,2        |
| 6      | Помошни простории, остава за гориво, котлара, трафостаница во објект, визба | 0,3        |
| 7      | Скалишен простор и заеднички комуникации                                    | 0,3        |
| 8      | Паркиралишта и гаражи   | 0,1        |

**2. Деловни, јавни производни објекти**

| Ред.бр | вид на објектот                                       | коефициент |
|--------|---|------------|
| 1      | Простории   | 1,0        |
| 2      | Магацини  | 0,5        |
| 3      | Помошни простории во визба, остава за гориво, котлара | 0,3        |
| 4      | Трафостаница до 35 кВ, во објект или надвор од објект | 0,4        |
| 5      | Скалишен простор и заеднички комуникации              | 0,5        |
| 6      | Паркиралишта, гаражи                                  | 0,1        |
| 7      | Лоѓија, затворена од три страни                       | 0,4        |
| 8      | Подлоѓија, затворена од две страни                    | 0,3        |
| 9      | Балкони, тераси                                       | 0,2        |
| 10     | Отворен наткриен простор                              | 0,3        |
| 11     | Г1 тешка и загадувачка индустрија                     | 0.05       |
| 12     | Г2 лесна и загадувачка индустрија                     | 0.05       |
| 13     | Г3 сервиси  | 0.05       |
| 14     | Г4 стоваришта   | 0.05       |



### 3. Други објекти

| Ред.бр. | вид на објектот  | коэффициент       |
|---------|--|-------------------|
| 1       | Катна гаража   | 0,2               |
| 2       | Спортски покриени објекти  | 0,5               |
| 3       | Гасни станици и базни станици за 50% од површината на ликацијата | 1,0               |
| 4       | Базени   | 0,2               |
| 5       | Трафостаници над 35 кВ   | 1,0               |
| 6       | Отворени пазаришта   | 30% од површината |

Во корисна површина не се пресметува површината на сидовите и други конструктивни елементи, инсталациони канали, окна за лифтови, тремови, ниши на



**Службен гласник на општина Могила бр.1/2018 стр.27**

врати, отворени паркиралишта, подземни резервоари и отворени спортски игралишта.

**- Индивидуални станбени објекти**

**Член 28**

Висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште за изградба на поединечни индивидуални станбени објекти, во населените места во Општина Могила ќе се пресметува по м<sup>2</sup> нето корисна површина пресметана според горенаведените коефициенти и тоа:

- Прва зона :** Општински центар Могила - 250,00 ден/м<sup>2</sup>
- Втора зона :** Населени места од 200 - 1000 жители - 200,00 ден/м<sup>2</sup>
- Трета зона :** Населени места од 100 - 200 жители - 180,00 ден/м<sup>2</sup>
- Четврта зона :** Населени места под 100 жители - 150.00 ден м<sup>2</sup>

**- Деловни објекти**

**Член 29**

Висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште за изградба на поединечни индивидуални деловни објекти, јавни деловни, стопански и индустриски објекти во населените места во Општина Могила ќе се пресметува по м<sup>2</sup> нето корисна површина пресметана според горенаведените коефициенти и тоа:

- Прва зона :** Општински центар Могила 300,00 ден/м<sup>2</sup>
- Втора зона :** Населени места од 200 - 1000 жители - 250,00 ден/м<sup>2</sup>
- Трета зона :** Населени места од 100 - 200 жители - 200,00 ден/м<sup>2</sup>
- Четврта зона :** Населени места под 100 жители - 180.00 ден м<sup>2</sup>

**-Објекти од група на класи на намена Г -производство, дистрибуција и сервиси**



**Службен гласник на општина Могила бр.1/2018      стр.28**

Висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште за изградба на Објекти од група на класи на намена Г -производство, дистрибуција и сервиси, во населените места во Општина Могила ќе се пресметува по м<sup>2</sup> нето корисна површина пресметана според горенаведените коефициенти и тоа :

Прва зона : 4000,00 ден/м<sup>2</sup>

Втора зона: 3500,00 ден/м<sup>2</sup>

Трета зона: 3000,00 ден/м<sup>2</sup>

Четврта зона : 2500,00 ден/м<sup>2</sup>

-надвор од урбан опфат на населено место: 1000,00 ден/м<sup>2</sup>

**- За агро берзи, откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на трошоците за уредување на градежното земјиште, во зависност од степенот на уреденост на градежното земјиште се пресметува на 50% од вкупната пресметана површина .**

Висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште за изградба на За агро берзи , откупно дистрибутивни центри или пазари, во населените места во Општина Могила ќе се пресметува по м<sup>2</sup> нето корисна површина пресметана според горенаведените коефициенти и тоа:

Прва зона : 300,00 ден/м<sup>2</sup>

Втора зона: 250,00 ден/м<sup>2</sup>

Трета зона: 200,00 ден/м<sup>2</sup>

Четврта зона : 150,00 ден/м<sup>2</sup>

-надвор од урбан опфат на населено место: 100,00 ден/м<sup>2</sup>

**- Бензински пумпни станици и нејзини придружни содржини (продавници, кафетерии, и ресторани, автосервиси, автосалони, помошни простории)**

Висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште за изградба на Бензински пумпни станици и нејзини придружни содржини (продавници, кафетерии, и ресторани,



---

**Службен гласник на општина Могила бр.1/2018      стр.29**

автосервиси, автосалони, помошни простории во населените места во Општина Могила ќе се пресметува по м<sup>2</sup> нето корисна површина пресметана според горенаведените коефициенти и тоа:

Прва зона : 1000,00 ден/м<sup>2</sup>

Втора зона: 800,00 ден/м<sup>2</sup>

Трета зона: 500,00 ден/м<sup>2</sup>

Четврта зона : 400,00 ден/м<sup>2</sup>

-надвор од урбан опфат на населено место: 400,00 ден/м<sup>2</sup>

-За телефонски, ТВ и Електрични мрежи висината на надом,естокот за уредување на градежно земјиште ќе изнесува:

-за поставување на столбови: Прва зона : 800,00 ден/единица

Втора зона: 700,00 ден/единица

Трета зона: 600,00 ден/единица

Четврта зона : 500,00 ден/единица

За надвор од населено место :500,00 ден/единица

- за поставување на надземен и подземен кабел

Прва зона : 80,00 ден/м

Втора зона: 70,00 ден/м

Трета зона: 60,00 ден/м

Четврта зона : 50,00 ден/м

За надвор од населено место: 50,00 ден/м



## Надоместок за претходни работи во уредувањето

### Член 30

Инвеститорите на комунални објекти и инсталации: улици, канализација, водовод, електро-мрежа, ПТТ мрежа и други видови објекти и инсталации на кои не се засметува надоместок за уредување на градежно земјиште ќе плаќаат надоместок за претходни работи во висина на вредноста на градежните работи и тоа за вредност:

- До 100.000 ден ----- 2,5% но не помалку од 2.000 ден.
- Од 100.000 до 500.000 ден.-----2.0% но не помалку од 2.500 ден.
- Од 500.000 до 1.000.000 ден. -----1,5% но не помалку од 10.000 ден.
- Од 1.000.000 до 5.000.000 ден. ..0,7% но не помалку од 15.000 ден.
- Над 5.000.000 ден. -----0,5% но не помалку од 35.000 ден.

Инвеститорите на градежни и градежно занатски работи на објектите, тековно и инвестиционо одржување, поправки, адаптации и сл. работи, на кои не се засметува надоместок за уредување на градежното земјиште, ќе плаќаат надоместок за претходни работи во висина од 1% од вредноста на градежните и градежно занатските работи., но не помалку од 2.500 денари.

Од обврска за плаќање на надоместок за претходни работи во комуналното уредување, ослободени се инвеститори на објекти кои се градат со средства на солидарност, самопридонеси, објекти кои се градат од средствата за уредување на градежното земјиште, објекти кои се градат со средства од странска помош и сите категории на објекти кои со закон се ослободуваат од плаќање надоместок за уредување на градежното земјиште.

Средствата што ќе ги плаќаат инвеститорите се пресметуваат врз основа на соодветни пресметки што ќе ги прави Одделението за комунални работи на Општината Могила, а се плаќаат на сметка на Буџетот на Општина Могила.

Уплаќањето на средствата се врши пред издавање на Одобрение за градење.



---

Службен гласник на општина Могила бр.1/2018      стр.31

**5.2.      Надоместок од објекти надвор од градежниот реон**

**Член 31**

Инвеститорите на јавни деловни, стопански и индустриски објекти, помошни простории, гаражи, полски куќи и сл. кои се градат на територијата на Општина Могила, надвор од населените места, подлежат на плаќање надоместок за уредување на земјиштето во висина од средствата за подготвителни работи во уредувањето на земјиштето, како и опремување на земјиштето со објекти и инсталации од заедничко користење односно уредување на просторот.

Овој надоместок се определува во висина од 30% од висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште. Овие инвеститори сами си го уредуваат градежното земјиште на потесната локација и си обезбедуваат приклучок на комуналните инсталации.

**Член 32**

Надоместокот за уредување на градежното земјиште се наплатува по зони, во зависност од местоположбата на објектот и тоа:

- Прва зона :**      Општинскиот центар Могила .
- Втора зона :**    Населени места од      200 - 1000 жители.
- Трета зона :**    Населени места од      100 - 200 жители.
- Четврта зона :** Населени места под      100 жители.



#### 5.4. Општи услови во уредувањето

##### Член 33

При изградба на нови објекти, за кои претходно трба да се порушат стари објекти, од површината која е предмет на наплата на трошоци за уредување на градежното земјиште, се одбива површината на постојниот објект, со што минималното учество во надоместокот за уредување, неможе да биде помало од 50% од износот утврден со Програмата.

Во случај кога новиот објект зафаќа површина помалку од 50% од стариот објект се одбива само површината што ја зафаќа новиот објект, а остатокот по порушувањето на стариот објект.

Ако новиот објект не зафаќа површина од стариот објект кои се наоѓа во состав на истата градежна парцела, а стариот објект е предвиден за порушување, пресметката за надоместокот за уредување на градежното земјиште за новиот објект се пресметува 100%, а враќањето на дел од надоместокот за уредување на градежното земјиште по овој основ се врши после порушување на стариот објект во рок од 2 години.

Просториите со нето висина до 2,5м се однесуваат само на просториите во поткровје, а за површината на просторот во поткровје каде висината е 2,5 м и поголема се пресметува до коефициент 1,0.

##### Член 34

На инвеститорите кои платиле трошоци за комунално уредување на градежна парцела не им се засметува надоместок за уредување на градежно земјиште ако отстапиле од издадената урбанистичка согласност, а за кое отстапување може да им се издаде дополнителна техничка документација, а истото не поголемо од 10%.

Инвеститорите на објектите доколку бараат да добијат ново решение за услови на градба, доградба и надградба со кое инвеститорот се здобива со нов станбен или деловен простор, плаќаат надоместок за уредување на градежното земјиште согласно Програмата.





### **5.5. Начин на наплата на надоместокот за уредување на градежно земјиште**

#### **Член 35**

Наплатата на надоместокот за уредување на градежното земјиште може да се врши одеднаш или на рати, ако износот преминува 15.000,00 денари, со тоа што 50% од пресметаниот износ се плаќа пред склучување на Договорот, а останатите 50% на три еднакви месечни рати за кои треба да се достави соодветно покритие (граѓански чекови, банкарска гаранција).

Доколку не се плати надоместокот за уредување на градежното земјиште во рок утврден со Договорот, надлежен е Основниот суд во Битола, во кој случај се пресметува и законска камата.

Поблиските услови за наплата на надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе бидат регулирани со Договор.

## **6. ДИНАМИКА И МЕРКИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА**

#### **Член 36**

Уредувањето на градежното земјиште претставува еден континуиран процес кој се овива со години и создава можности и простор за иден развој на општината. Во тој контекст на повеќе годишно, односно повеќе фазно уредување на градежното земјиште се решаваат целосно потребите од уредување и опремување на земјиштето со објекти од комуналната инфраструктура.

Од причини што финансирањето на Програмата се врши од познати и непознати извори и инвеститори, динамиката на извршувањето на Програмата, односно на работите од уредувањето на градежното земјиште, ќе зависат од повеќе фактори:

- Приливот на средствата од надоместокот за уредување и надоместокот за употреба на градежното земјиште,



**Службен гласник на општина Могила бр.1/2018      стр.34**

- Навремено изготвување на урбанистичко-техничката документација,
- Навремено распишување на конкурси и лицитации,
- Изборот на изведувачите за изградба на планираните инфраструктурни објекти со оваа Програма да се врши согласно Законот за Јавни набавки.

Сите субјекти што согласно важечката законска регулатива се посредни и непосредни учесници во уредувањето на градежното земјиште, во рамките на своите надлежности треба да дадат максимален придонес за успешна реализација на оваа зацртана Програма.

**7. УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА МОГИЛА**

**Член 37**

Во оваа глава се уредуваат работите што се однесуваат на уредувањето на градежното земјиште на подрачјето на Општина Могила.

Изградбата на сите видови објекти се врши на уредено градежно земјиште.

Под уредено градежно земјиште од став 1 на овој член се смета земјиштето на кое се решени имотно-правните односи, обезбедено е со комунална инфраструктура и тоа: улици, јавно осветление, електрична мрежа, паркинзи, јавно зеленило.

Објектите од став 1 на овој член можат да се градат и на земјиште што не е уредено. Во тој случај, корисникот е должен во договор со субјектот надлежен за уредување на градежното земјиште да го уреди истото.

Уредувањето на градежното земјиште на подрачјето на Општина Могила се врши врз основа на Програмата, што ја донесува Советот на Општина Могила, во согласност со постојните урбанистички планови за наделените места.

**Службен гласник на општина Могила бр.1/2018      стр.35**

**Член 38**

За реконструкција на спрат се плаќа 30% од надоместокот доколку не се промени габаритот на спратот.

- Под реконструкција на постоен објект се подразбира изведување на работи на постојната градба со кои се влијае врз исполнувањето на основните барања за градбата и со кои се менува усогласеноста на градбата со проектот, според кои е изградена, со изведување на доградба, надградба, менување на фасада,

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНА МОГИЛА  
АДРЕСА 7216 МОГИЛА  
Тел. 0038947296466  
Факс 0038947296360  
e-mail: mogilaop@t-home.mk



---

изведуваче на работи за пренамена на дел од градбата, промена на технолошки процес, санација на конструктивни елементи и слично.

- Под адаптација на постоен објект се подразбира изведуваче на градежни работи во внатрешноста на постојната градба со што не се менуваат конструктивните елементи на градбата.

За надоместокот од претходните инвестициони работи се склучува Договор.

#### Член 39

Износот на надоместокот за уредување на градежното земјиште, се плаќа сразмерно на вкупните трошоци за уредување на поголеми комплекси на градежното земјиште, земајќи ја во предвид намената, положбата и други посебни својства (упросечени трошоци) утврдени со Програмата.

Доколку вкупниот пресметан надоместок за користената локација не ги покрива трошоците за уредување на истата, надоместокот се плаќа по стварно направените трошоци за уредување на локацијата.

Работите на уредувањето на градежното земјиште ги врши субјектот на кого ќе му бидат доверени истите.



---

Службен гласник на општина Могила бр.1/2018      стр.36

## **8. НАЧИН НА ЗДРУЖУВАЊЕ И НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО**

### **Член 40**

За висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште, се склучува договор за надоместок за уредување на градежното земјиште во писмена форма директно помеѓу корисникот на земјиштето од една страна и Општина Могила од друга страна, на заверена техничка сокументација и доставени согласности.

За објектите градени без регуларна документација, надоместокот за уредување на градежно земјиште од сопственикот ќе се наплатува само доколку објектот се вклопува во урбанистичките планови и за истиот се добие решение за локациски услови и заверен основен проект.

### **Член 42**

Во случај кога градежното земјиште е уредено со изградена основна инфраструктурна мрежа, а во локалитетот каде се наоѓа градежната парцела нема донесено ДУП и не е целосно изградена секундарната инфраструктура, а сопственикот на земјиштето инсистира сам со свои средства да ја изгради истата согласно оверена техничка документација, должен е на локалната самоуправа за изградена основна мрежа да и надокнади трошок во висина од 30% од надоместокот за уредување на градежното земјиште утврден со Програмата, и да овозможи на идните сопственици на земјиштето приклучување на инфраструктурните мрежи без да му платат надомест. Инфраструктурната мрежа што ќе ја гради сам, треба да биде технички примена одсоодветното комунално претпријатие и истата да ја предаде на локалната самоуправа без надомест.



---

**Службен гласник на општина Могила бр.1/2018      стр.37**

**Член 43**

Трошоците за опремување и изградба на објекти од комуналната инфраструктура за индивидуална и заедничка потрошувачка, што корисникот ги извел или ги изведува самоиницијативно без учество на општината, а пред склучување на писмени договори за регулирање на надоместокот за уредување на градежното земјиште и писмен договор за изведување на објекти од комунална инфраструктура, не се признаваат, освен во локалитети каде биле бесправно изградени објекти, а со донесување на нови урбанистички планови истите се вклопуваат.

За овие локалитети мора да има исправна техничка документација, оверена од надлежен орган, и изградени инфраструктурни мрежи примени од јавните комунални претпријатија. При ова се признаваат само трошоците - делот од надоместокот за уредување на градежно земјиште за изградената инфраструктурана мрежа од индивидуалната комунална потрошувачка.

Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора да биде предадена на Локалната самоуправа, за да се овозможи приклучување на нови и идни корисници на земјиштето без надомест, а новите корисници да и надоместат на локалната самоуправа целосен надомест за уредувањето на градежното земјиште.

**9. ЗАВРШНА ОДРЕДБА**

**Член 44**

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општината Могила.

**08-66/4**  
**26.01.2018 год.**

**Совет на Општина Могила**  
**Претседател**  
**Александар Јанкуловски с.р**



**Службен гласник на општина Могила бр.1/2018      стр.38**

Врз основа на член 57 став 4 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02) и член 17 став 1 од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен весник на РМ бр.27/14 и 199/14), и член 22-а точка 30 од Статутот на општина Могила (Службен гласник на општина Могила бр.5/2006 и 8/2013 ) како и врз основа на Правилникот за содржината и начинот на подготовката на актите за внатрешна организација и систематизација на работните места, како и содржината на функционалната анализа на институциите во јавниот сектор (Службен весник на РМ бр.11/2015), Советот на општина Могила на седницата одржана на ден 26.01.2018 година, ја донесе следната:

**О Д Л У К А**

**За измена и дополнување на Одлуката бр.08-1419/9 од 28.12.2015 година за внатрешната организација на општинската администрација во општина Могила**

**Член 1**

Со оваа Одлука се врши измена и дополнување на Одлуката бр.08-1419/9 од 28.12.2015 година за внатрешната организација на општинската администрација на општина Могила, во член 6 послем реден број 5.Одделение за инспекциски работи се додава ново одделение под реден број 6(шест) кое гласи:

6.Одделение за Јавни набавки

**Член 2**

После членот 11 се додава нов член под реден број 11-а кој гласи:

Одделението за Јавни набавки ги врши следните работи:

- извршување на работите во областа на Јавните набавки на општината;
- подготовка и изработка на годишен план за јавна набавка по видови на стоки, услуги и работи;
- врши прибирање и обработка на податоци потребни за јавни набавки;
- давање стручна помош на комисијата за јавни набавки;
- изготвување на одлуки за избор на најповолен понудувач или поништување на повикот за јавна набавка;
- изготвува стручни мислења по барање на органите на општината и одделенијата на општинската администрација во врска со примената на законите и другите прописи, а кои се однесуваат на јавните набавки и администрирање на движниот имот во споственост на општината и предлага ставови по начелни прашања од значење за работата на одделението;
- ги средува материјалите кои произлегуваат од јавните набавки и администрирање со движниот имот во споственост на општината;

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНА МОГИЛА  
АДРЕСА 7216 МОГИЛА  
Тел. 0038947296466  
Факс 0038947296360  
e-mail: mogilaop@t-home.mk



---

**Службен гласник на општина Могила бр.1/2018      стр.39**

**Член 3**

Во членот 15 се менува бројот на одлуката, се брише број 07-336/3 од 01.04.2010 година а се додава: бр. 08-1419/9 од 28.12.2015 година.

**Број 08-66/5  
26.01.2018**

**Општина Могила  
Претседател на Совет  
Александар Јанкуловски с.р**



---

**Службен гласник на општина Могила бр.1/2018      стр.40**

Врз основа на член 45 од Законот за локална самоуправа на РМ(Службен весник на РМ бр.5/2002 година) Советот на општина Могила на седницата одржана на ден **26.01.2018** година донесе:

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИСПЛАЌАЊЕ НА ПАТНИ ТРОШОЦИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ НА**  
**ОПШТИНА МОГИЛА ЗА ПРИСУСТВО НА СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ И**  
**СЕДНИЦИ НА КОМИСИИТЕ ВО СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МОГИЛА**

1.Советот на општина Могила донесе Одлука за исплаќање надоместок за реални трошоци во износ од 400,00 денари за членовите на Советот во општина Могила кои со место на живеење не се во с.Могила, за деновите кога присуствуваат на седница на советот и седница на комисијата.

2.Наведениот паричен износ од 400,00 денари да им се исплаќаа на членовите на Комисијата формирана од советот на општина Могила кои со место на живеење не се во с.Могила туку во друго населени места во општината Могила, одалечени над 2,5 км од седиштето на општината.

3.Одлуката влегува во сила со денот на донесување и истата да се објави во “Службен гласник на општина Могила”.

**Бр.08-66/6**  
**26.01.2018 година**

**Претседател на Совет**  
**Општина Могила**  
**Александар Јанкуловски      с.р**



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНА МОГИЛА  
АДРЕСА 7216 МОГИЛА  
Тел. 0038947296466  
Факс 0038947296360  
e-mail: mogilaop@t-home.mk



---

**Службен гласник на општина Могила бр.1/2018      стр.41**

Врз основа на член 36 т.15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002 година), Советот на општина Могила на седницата одржана на ден **26.01.2018** година, донесе:

**О Д Л У К А**  
**За набавка на телефонски линии**

1. За јавна набавка на телефонски линии за членовите на Советот на општина Могила и општинската администрација во општина Могила за период од 2 (две) години.
2. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и истата да се објави во Службен гласник на општина Могила.

**Бр.08-66/7**  
**26.01.2018 година.**

**Претседател на Совет**  
**на општина Могила**  
**Александар Јанкуловски**

с.р

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНА МОГИЛА  
АДРЕСА 7216 МОГИЛА  
Тел. 0038947296466  
Факс 0038947296360  
e-mail: mogilaop@t-home.mk



---

**Службен гласник на општина Могила бр.1/2018      стр.42**

Врз основа на член 36 т.15 од Законот за локална самоуправа ( “Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002 година), Советот на општина Могила на седницата одржана на ден **26.01.2018** година,донесе:

**О Д Л У К А**

**За усвојување на годишен план за јавни набавки во 2018 година на општина Могила**

- 1.Усвојување на годишен план за јавни набавки во општина Могила за 2018 година.
- 2.Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето и истата да се објави во Службен гласник на општина Могила.

ПРИЛОГ:План за јавни набавки за 2018 година.

**Бр.08-66/8**  
**26.01.2018 година.**

**Претседател на Совет**  
**на Општина Могила**  
**Александар Јанкуловски с.р**



---

**Службен гласник на општина Могила бр.1/2018      стр.43**

Врз основа на член 36, став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 17 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на РМ" бр. 38/96, 9/97, 6/02, 19/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Советот на Општина Могила на седница одржана на ден 26.01.2018 година донесе

**О Д Л У К А**

**За разрешување и именување на членови во Управен одбор во Јавното комунално претпријатие "ПЕЛА ХИГИЕНА" општина Могила.**

1. Советот на општина Могила донесе одлука за разрешување и именување на членови на Управен Одбор во ЈКП "ПЕЛА ХИГИЕНА".

Се разрешуваат членовите:

- **Јане Мартиновски од с. Ивањевци**
- **Славе Талевски од с. Добрушево**

На нивно место се именуваат:

- **Иле Дамевски од с. Српци**
- **Живко Белевски од с. Дедебалци.**

2. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето и истата да се објави во „Службен гласник на Општина Могила“.

**Бр.08-66/9**  
**26.01.2018 година.**

**Општина Могила**  
**Претседател на Советот**  
**Александар Јанкуловски с.р**



**Службен гласник на општина Могила бр.1/2018      стр.44**

Врз основа на член 36, став 1 точка 5 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 17 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на РМ" бр. 38/96, 9/97, 6/02, 19/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Советот на Општина Могила на седница одржана на ден 26.01.2018 година донесе

**О Д Л У К А**

**За разрешување и именување на нови членови на Надзорен одбор за контрола на материјално-финансиското работење на во Јавното комунално претпријатие "ПЕЛА ХИГИЕНА" општина Могила.**

3. Советот на општина Могила донесе одлука за разрешување и именување на членови на Надзорен одбор во ЈКП "ПЕЛА ХИГИЕНА".

Се разрешуваат членовите:

- **Кристина Тодоровска од с. Могила**
- **Живко Белевски од с. Дедебалци.**

На нивно место се именуваат:

- **Борче Свеќански од с. Могила**
- **Васко Марковски од с. Ивањевци.**

4. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето и истата да се објави во „Службен гласник на Општина Могила“.

**Бр.08-66/10**  
**26.01.2018 година.**

с.р

**Општина Могила**  
**Претседател на Совет**  
**Александар Јанкуловски**



**СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА МОГИЛА бр.1/2018 стр.45**

**СОДРЖИНА  
БРОЈ 1/2018**

|           |  |                  |
|-----------|--|------------------|
| <b>1.</b> | Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести на територијата на ЕЛС-МОГИЛА-2018 година бр.08-66/3 од 26.01.2018 година;                                      | <b>Стр.1-12</b>  |
| <b>2.</b> | Програма за уредување на градежно земјиште на општина Могила за 2018 година бр.08-66/4 од 26.01.2018 година;   | <b>Стр.13-37</b> |
| <b>3.</b> | Одлука за измена и дополнување на Одлуката бр.08-1419/9 од 28.12.2015 година за внатрешната организација на општинската администрација во општина Могила бр.08-66/5 од 26.01.2018 година;              | <b>Стр.38-39</b> |
| <b>4.</b> | Одлука за исплаќање на патни трошоци на членовите на Советот на општина Могила за присуство на седници на Советот и седници на комисиите во Советот на општина Могила бр.08-66/6 од 26.01.2018 година; | <b>Стр.40</b>    |
| <b>5.</b> | Одлука за набавка на телефонски линии за членовите на Советот и општинската администрација во општина Могила бр.08-66/7 од 26.01.2018 година;  | <b>Стр.41</b>    |
| <b>6.</b> | Одлука за усвојување на Годишен план за јавни набавки во 2018 година на општина Могила бр.08-66/8 од 26.01.2018 година;  | <b>Стр.42</b>    |
| <b>7.</b> | Решение за разрешување и именување на нови членови во Управен одбор во Јавното комунално претпријатие “Пела Хигиена” општина Могила бр.08-66/9 од 26.01.2018 година;                                   | <b>Стр.43</b>    |
| <b>8.</b> | Решение за разрешување и именување на нови членови во Надзорен одбор во Јавното комунално претпријатие “Пела Хигиена” општина Могила бр.08-66/10 од 26.01.2018 година;                                 | <b>Стр.44</b>    |
| <b>9.</b> | Содржина на Службен гласник на општина Могила бр.1/2018 година   | <b>Стр.45</b>    |